

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

ПРИМЕНО:	31.01.2023		
Орг. ед.	Број	Псилот	Вредн.
02	140/1		

До: ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Здружение на граѓани - Центар за управување со промени
ул. Рајко Жинзифов бр.44/1 Скопје

Почитувани,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ги бараме следните информации од јавен карактер:

- Дали вашата општина има воспоставено МОС со друга општина/и, во последните 3 години (2020, 2021 и 2022 година), ве молиме дополнете.
 - Да, во 2020 година остварени се вкупно _____ соработки, во 2021 година остварени се вкупно _____ соработки, во 2022 година остварени се вкупно _____ соработки.
 - Не

*Доколку одговорот во било која од наведените години, е позитивен ве молам продолжете со одговор на останатите прашања

- Пополнете ги потребните информации од јавен карактер за последните 3 години (2020, 2021 и 2022 година) во врска со меѓуопштинската соработка во рамки на Северна Македонија, во следната табела:

Предмет на меѓуопштинска соработка (описана преку најзначајните активности и ангажирани лица од страна на општината)	Датум на склучување на соработката	Датум на известување на МЛС за склучената соработка	Општината/ите со која/и е воспоставена меѓуопштинска соработка	Буџет за МОС во денари		Период на траење за (од-до) * наведете месец и година ММ/ГГ
				Вкупен буџет за МОС	Учество на централната власт во буџетот, доколку има	

*Додадете онолку редови колку што ви се потребни. Воедно ве молам податоците во табелата да бидат наведени по хронолошки редослед.

2. На кој начин најчесто го обезбедувате буџетот за реализација на меѓуопштинската соработка
 - a. Со буџет на општината/ните
 - b. Со донации и спонзорства од физички и/или правни лица
 - c. Друг извори на приходи утврдени со закон (наведете кој)

3. Дали за сите меѓуопштински соработки наведени во табелата имате потпишано официјален договор за соработка (ве молам пратете ни линк или доколку истиот не е објавен на вашата страна во тој случај доставете ни копија (скен) од официјалниот документ).

4. Дали ја оценувате/евалуирате меѓуопштинската соработка по нејзиното завршување, дали ги исполнила очекувањата? (ве молиме заокружете и доколку одговорот е ДА, доставете пример од документ за направена оценка)

Да
Не

5. Ве молиме наведете на кој начин централната власт ги поддржува/вала вашите меѓуопштински соработки?

6. Како ја оценувате легислативата за меѓуопштинска соработка утврдена преку Законот за меѓуопштинска соработка и Законот за локална самоуправа?
 - a. Јасен, концизен и обврзувачки
 - b. Не доволно обврзувачки, не е јасно утврден и концизен
 - c. Јасен и концизен но не и обврзувачки
 - d. Воопшто не е јасен и обврзувачки

7. Дали доставувате податоци до Министерството за локална самоуправа за секоја воспоставена соработка согласно член 5 од Законот за меѓуопштинска соработка во рок од 30 дена од денот на воспоставената соработка?
 - a. Да, редовно се практикува
 - b. Не, до сега немаме доставено податоци

с. За дел од соработките се доставени податоци до МЛС

8. Дали ги објавувате меѓуопштинските соработки:

- a. на веб страните на општините
- b. во Службен весник
- c. на социјалните медиуми
- d. друго _____

9. Пополнете ги потребните информации од јавен карактер за последните 2 години (2021 и 2022 година) во врска со **прекугранична** меѓуопштинска соработка со општините од прекуграничниот регион (Србија, Албанија, Бугарија, Грција и Косово), во следната табела:

Предмет на прекугранична меѓуопштинска соработка (описана преку најзначајните активности и ангажирани лица од страна на општината)	Општината/ните со која/и е воспоставена меѓуопштинска соработка	Буџет за МОС во денари	Период на траење за (од-до) * наведете месец и година ММ/ГГ

**Додадете онолку редови колку што ви се потребни.*

Воедно ве молам податоците во табелата да бидат наведени по хронолошки редослед.

Форма во која се бара информацијата:

- Електронски запис

Цел на добиените податоци:

- Податоците се потребни за подготовка на Анализа за општините колку имаат пракса да спроведуваат меѓуопштински соработки (МОС), согласно Законот за меѓуопштинска соработка или Законот за локална самоуправа.

Начин на доставување на информацијата:

- е-маил – dimitar.vrglevski@cup.org.mk;

Контакт:

- е-пошта: dimitar.vrglevski@cup.org.mk
- моб.број: 078 323 269
- тел.: 02 6092-216

Овластено лице:
Извршен директор
Неда Малеска Сачмароска

Датум и место

31.01.2023 година,

Скопје

(no subject)

2 messages

Biljana Cvetkoska <cvetkoskabiljana@yahoo.com>
Reply-To: cvetkoskabiljana@yahoo.com
To: Zdravko Treneski <zdravkotreneski@gmail.com>

Tue, Jan 31, 2023 at 2:54 PM

file:///C:/Users/User/Downloads/SLU@BEN%20VESNIK%20NA%20RSM%20br.%2017%20od%2024.01.2020.pdf

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ
р. 03-140/2
31.01 2023 год
КРИВОГАШТАНИ

Билјана Цветкоска

Раководител на одделение за правни, општи работи и јавни дејности
Општина Кривогаштани
Тел: 070/404-158
Емаил: cvetkoskabiljana@yahoo.com



Барање за пристап до информации од јавен карактер_ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ.docx
208K

zdravko treneski <zdravkotreneski@gmail.com>
To: dimitar.vrglevski@cup.org.mk

Wed, Feb 1, 2023 at 8:34 AM

Почитувани,

Во врска со Вашето барање на информации од јавен карактер Ви испраќам одговор на истото како и бараниот линк.

со почит.

Здравко Тренески
Лице задолжено за информации од јавен карактер
тел 072/310-302

file:///C:/Users/User/Downloads/SLU@BEN%20VESNIK%20NA%20RSM%20br.%2017%20od%2024.01.2020.pdf



Барање за пристап до информации од јавен карактер_ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ.docx
208K